

Согласно Законот за игрите на среќа и за забавните игри (Сл весник на РМ, број 24/2011, 51/2011, 148/2011, 74/2012, 171/2012, 27/14, 139/14, 61/15, 154/15, 23/2016 и 178/2016), се утврдуваат следните правила на Наградната игра:

ПРАВИЛА ЗА ПРИРЕДУВАЊЕ НА НАГРАДНАТА ИГРА

„НАГРАДНА ИГРА НА ОХРИДСКА БАНКА АД СКОПЈЕ И МАСТЕР КАРД – ЗА ЧИСТ ГРАД ПАЗАРИ СО НАШАТА МАСТЕР КАРД”

1. ПРИРЕДУВАЧ НА НАГРАДНАТА ИГРА: Охридска банка АД Скопје, со седиште на ул. „Орце Николов” бр.54, 1000 Скопје, ЕМБС 5004756, во понатамошниот текст ПРИРЕДУВАЧ.

2. ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ

Наградната игра има за цел рекламирање на производите за физички лица од програмата на MasterCard издадени од Охридска банка АД Скопје:

- Маестро дебитна картичка за физички лица
- MasterCard Standard Debit дебитна картичка за физички лица
- MasterCard Gold дебитна картичка за физички лица

Истовремено наградната игра ќе допринесе за зајакнување на имиџот на трговската марка MasterCard од Охридска банка АД Скопје на пазарот во Република Македонија.

3. ИМЕ, ОПИС И ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА НАГРАДНАТА ИГРА:

ИМЕ: „НАГРАДНА ИГРА НА ОХРИДСКА БАНКА АД СКОПЈЕ И МАСТЕР КАРД - ЗА ЧИСТ ГРАД ПАЗАРИ СО НАШАТА МАСТЕР КАРД”

ВРЕМЕТРАЕЊЕ: од 15.12.2017 г. до 15.02.2018 г.

ОПИС: Во периодот од 15.12.2017 г. до 15.02.2018 г., сите полнолетни граѓани на Република Македонија кои се клиенти на Охридска Банка АД Скопје и воедно се корисници на Маестро, MasterCard Standard Debit и MasterCard Gold дебитна картичка за физички лица ќе имаат можност да учествуваат во наградна игра организирана од ПРИРЕДУВАЧОТ Охридска банка АД Скопје.

Единствен услов за учество е корисниците на платежните картички издадени од Охридска Банка АД Скопје кои сакаат да учествуваат во наградната игра во периодот додека трае наградната игра да направат минимум 20 трансакции од кои минимум една трансакција со MasterCard Standard Debit дебитна картичка за физички лица со можност за бесконтактни плаќања. На секои 20 трансакции од кои минимум една трансакција со MasterCard Standard Debit дебитна картичка за физички лица со можност за бесконтактни плаќања името на корисникот на картичка уште еднаш ќе се појавува како можен добитник, со што се зголемуваат шансите за награда. Нема минимален износ по трансакција. Како валидни трансакции ќе се сметаат трансакциите направени на било кое продажно место на територијата на Република Македонија каде постојат услови за плаќање преку ПОС терминал, како и трансакциите направени при електронско плаќање преку интернет на сите интернет портали каде постојат услови за плаќање со платежните картички од MasterCard.

Сите корисници на платежни картички кои ќе го исполнат условот за учество ќе имаат можност да учествуваат во наградната игра и во наградното излекување да

добијат некоја од 70 (седумдесетте) награди: 37 велосипеди Макс урбан – бел, црн, сребрен, бронзен (единечна вредност 9.790 ден.); 18 велосипеди Макс урбан Илаи бел (единечна вредност 10.490 ден.) и 15 велосипеди Макс ЛФ на склопување – бел, црвен (единечна вредност 12.490 ден.).

4. ПРАВО НА УЧЕСТВО ВО НАГРАДНАТА ИГРА:

Квалификувани за учество во Наградната игра се сите полнолетни физички лица – државјани на Република Македонија (лица со и над 18 - годишна возраст на денот на извршување на трансакцијата), кои се корисници на Маестро, MasterCard Standard Debit и MasterCard Gold дебитна картичка за физички лица издадена од Охридска Банка АД Скопје, кои на денот на извлекувањето на наградата немаат повеќе од 30 дена достасани, а неподмирени обврски кон ПРИРЕДУВАЧОТ кои произлегуваат од користењето на горенаведениот производ.

Доколку биде извлечен добитник со повеќе од 30 дена неподмирени достасани обврски кои произлегуваат од користењето на горенаведениот производ кон ПРИРЕДУВАЧОТ истиот ќе биде дисквалификуван и ќе биде заменет со првиот следен од 20-те резервни добитници кој во целост ќе ги исполнува правилата на Наградната игра.

Еден учесник во Наградната игра има право да биде извлечен само за една награда од вкупниот број на награди предвиден во точка 6 од Правилата на Наградната игра.

Како потврда за учество во наградната игра ќе се сметаат месечните изводи издадени од Охридска банка АД Скопје кои до корисниците се достапни во електронска и во печатена форма преку шалтерите на банката. Во секој извод наведени се податоци за датум и опис на трансакциите, број на платежната картичка, износот на секоја трансакција и салдото по секое евидентирано плаќање или уплата на средства.

Банкарскиот извод издаден за периодот од 15.12.2017 г. до 15.02.2018 г. во кој е евидентирано дека корисникот има реализирано минимум 20 трансакции од кои минимум една трансакција со MasterCard Standard Debit дебитна картичка за физички лица со можност за бесконтактни плаќања, ќе се смета за потврда врз чија основа се стекнува право на учество во играта.

5. ТЕРИТОРИЈА:

Сите продажни места на територијата на Република Македонија и сите интернет портали каде постојат услови за плаќање преку ПОС терминали или услови за електронско плаќање со платежните картички од брендот MasterCard издадени од Охридска банка АД Скопје.

6. ВИД И ВКУПНА ВРЕДНОСТ НА НАГРАДИТЕ:

Вид на награда	Број на награди	Поединечна вредност на наградата	Вкупна вредност на наградите (кол x поед.вредност на награда)
Велосипед Макс урбан – бел Добавувач: АгроТехна ДОО ул.,Христо Татарчев 1“ бр.21А, 1000 Скопје	10	9.790,00	97.900,00
Велосипед Макс урбан – црн Добавувач: АгроТехна ДОО ул.,Христо Татарчев 1“ бр.21А, 1000 Скопје	3	9.790,00	29.370,00
Велосипед Макс урбан – сребрен	8	9.790,00	78.320,00

Добавувач: АгроТехНА ДОО ул.,Христо Татарчев 1“ бр.21А, 1000 Скопје			
Велосипед Макс урбан – бронзен Добавувач: АгроТехНА ДОО ул.,Христо Татарчев 1“ бр.21А, 1000 Скопје	16	9.790,00	156.640,00
Велосипед Макс урбан Илаи бел Добавувач: АгроТехНА ДОО ул.,Христо Татарчев 1“ бр.21А, 1000 Скопје	18	10.490,00	188.820,00
Велосипед Макс ЛФ на склопување – бел Добавувач: АгроТехНА ДОО ул.,Христо Татарчев 1“ бр.21А, 1000 Скопје	10	12.490,00	124.900,00
Велосипед Макс ЛФ на склопување – црвен Добавувач: АгроТехНА ДОО ул.,Христо Татарчев 1“ бр.21А, 1000 Скопје	5	12.490,00	62.450,00
ВКУПНА КОЛИЧИНА/ВРЕДНОСТ	70	/	738.400,00

Количините на наградите од Наградната игра се фиксно определени и нема да бидат доделени повеќе награди од оние кои се претходно определени. Вредноста на вкупниот награден фонд изнесува вкупно **738.400,00** денари. (со зборови:седумстотинитриесетиосумилјадичетирстотини денари.)

7. МЕХАНИЗАМ ЗА УЧЕСТВО ВО НАГРАДНАТА ИГРА

Лицата од точка 4 став 1, со направени минимум 20 поединечни трансакции од кои минимум една трансакција со MasterCard Standard Debit дебитна картичка за физички лица со можност за бесконтактни плаќања, без разлика на износот на секоја поединечна трансакција, во периодот од 15.12.2017 г. до 15.02.2018 г., добиваат шанса за учество во Наградната игра. На секои 20 трансакции од кои минимум една трансакција со MasterCard Standard Debit дебитна картичка за физички лица со можност за бесконтактни плаќања името на корисникот на картичка уште еднаш ќе се појавува како можен добитник, со што се зголемуваат шансите за награда. Доколку еден учесник поседува повеќе од една картичка/и од Банката во тој случај учествува со секоја поединечна картичка во Наградната игра доколку ги исполнува условите.

Учесниците имаат можност да го откажат своето учество во Наградната игра со поднесување на Изјава за откажување на учество во Наградна игра во една од експозитурите на Охридска банка АД Скопје.

Трансакциите извршени од корисниците на дополнителните картички поврзани со основната дебитна картичка поврзани со трансакциска сметка на корисникот на картичката се евидентираат во корист на носителот на основната картичка / имателот на трансакциска сметка за целите на Наградната игра.

Во Наградната игра се вклучени сите трансакции направени од страна на корисникот на картичката и/или од страна на корисниците на дополнителните картички, на продажните места во земјата и е – commerce трансакции (плаќање преку интернет). Во Наградната игра не влегуваат исплати на готовина од банкомат или од ПОС шалтер, членарини, провизии, како и сторнирани трансакции.

8. УСЛОВИ ЗА УЧЕСТВО ВО ИГРАТА

Право на учество во наградната игра имаат сите полнолетни граѓани на РМ кои се клиенти на Охридска Банка АД Скопје и кои воедно се корисници на некоја од платежните картички од програмата на MasterCard издадени од банката: Маестро, MasterCard Standard Debit или MasterCard Gold дебитна картичка за физички лица.

Единствен услов за учество е корисниците на платежните картички издадени од Охридска Банка АД Скопје кои сакаат да учествуваат во наградната игра во периодот додека трае наградната игра да направат минимум 20 трансакции од кои минимум една трансакција со MasterCard Standard Debit дебитна картичка за физички лица со можност за бесконтактни плаќања, на било кое продажно место на територијата на Република Македонија каде постојат услови за плаќање преку ПОС терминал. Како валидни трансакции ќе се сметаат и трансакциите направени при електронско плаќање преку интернет на сите интернет портали каде постојат услови за плаќање со платежните картички од MasterCard. На секои 20 трансакции од кои минимум една трансакција со MasterCard Standard Debit дебитна картичка за физички лица со можност за бесконтактни плаќања името на корисникот на картичка уште еднаш ќе се појавува како можен добитник, со што се зголемуваат шансите за награда. Нема минимален износ по трансакција.

9. ВЕРИФИКАЦИЈА НА КВАЛИФИКУВАНОСТ И ПРАВО НА УЧЕСТВО

Наградата ќе биде доделена само ако учесниците се квалификувани, имаат право на учество и ако целосно ги почитуваат Правилата на Наградната игра.

10. ВИД И ВИСИНА НА ВЛОГОТ:

ВИД НА ВЛОГ: Реализација на минимум 20 трансакции од кои минимум една трансакција со MasterCard Standard Debit дебитна картичка за физички лица со можност за бесконтактни плаќања, на било кое продажно место на територијата на Република Македонија каде постојат услови за плаќање преку ПОС терминали. Како валидни трансакции ќе се сметаат и трансакциите направени при електронско плаќање преку интернет на сите интернет портали каде постојат услови за плаќање со платежните картички од MasterCard.

ВИСИНА НА ВЛОГОТ: Нема минимален износ по трансакција.

11. МЕСТО, ВРЕМЕ, НАЧИН, ПОСТАПКА И КОНТРОЛА НА ИЗВЛЕКУВАЊЕТО:

Извлекувањето на 70 (седумдесетте) награди: 37 велосипеди Макс урбан – бел, црн, сребрен, бронзен (единечна вредност 9.790 ден.); 18 велосипеди Макс урбан Илаи бел (единечна вредност 10.490 ден.) и 15 велосипеди Макс ЛФ на склопување – бел, црвен (единечна вредност 12.490 ден.), ќе се врши по случаен избор по електронски пат со посебен софтвер за таа намена во просториите на ПРИРЕДУВАЧОТ на наградната игра, Охридска банка АД Скопје, со адреса: ул. „Орце Николов“ бр.54, 1000 Скопје, на 21.02.2018г. во 10ч. во присуство на тричлена комисија (две одговорни лица од Охридска банка АД Скопје и нотар) кои ќе водат записник за извлекувањето односно утврдувањето на добитниците.

Редоследот на доделување на наградите е следен:

- првите 10 извлечени добитници ќе добијат велосипед Макс урбан – бел,
- следните 3 извлечени добитници ќе добијат велосипед Макс урбан – црн,
- следните 8 извлечени добитници ќе добијат велосипед Макс урбан – сребрен,
- следните 16 извлечени добитници ќе добијат велосипед Макс урбан – бронзен,
- следните 18 извлечени добитници ќе добијат велосипед Макс урбан Илаи бел,
- следните 10 извлечени добитници ќе добијат велосипед Макс ЛФ на склопување – бел и
- последните 5 извлечени добитници ќе добијат велосипед Макс ЛФ на склопување – црвен.

По извлекувањето на вкупно 70 добитници на награди ќе бидат извлечени вкупно 20 резервни добитници.

Со цел да ја потврди регуларноста во учеството во наградната игра за седумдесетте сопственици на добитни платежни картички, по извлекувањето на добитниците Дирекцијата за мултиканално банкарско работење на Охридска банка АД Скопје ќе издаде официјален детален извештај со кој ќе се потврди дека добитниците го исполниле условот за учество во играта.

12. ОБЈАВУВАЊЕ НА ДОБИТНИЦИТЕ:

Резултатите од извлекувањето ќе бидат објавени најдоцна во рок од три дена од денот на извлекувањето, на официјалната интернет страница на Охридска банка АД Скопје www.ohridskabanka.mk.

13. НАЧИН НА ПОДИГНУВАЊЕ НА НАГРАДАТА:

По утврдувањето на личните податоци и увидот во деталниот извештај доставен од страна на Дирекцијата за мултиканално банкарско работење на Охридска банка АД Скопје, секој од добитниците ќе добие писмена Потврда за добивка подготвена и заверена од Охридска банка АД Скопје. Во потврдата ќе бидат наведени личните податоци (име и презиме) на добитникот на наградата и видот на наградата. Личните податоци (име и презиме) на добитниците ќе бидат евидентирани и обработени согласно Законот за лични податоци.

Наградите се подигнуваат директно во просториите на ПРИРЕДУВАЧОТ: Охридска банка АД Скопје, со адреса: ул. „Орце Николов“ бр.54, 1000 Скопје.

14. РОК ЗА ПОДИГНУВАЊЕ НА НАГРАДАТА

Најдоцна 60 дена сметано од денот на објавувањето на извештајот за резултатите од извлекувањето на **интернет страницата** на Охридска банка АД Скопје www.ohridskabanka.mk.

Доколку наградата не се подигне од страна на добитникот во предвидениот рок истата ќе биде донирана за хуманитарни цели.

По истекот на наведениот рок оставен за подигање на наградата престануваат сите обврски на Приредувачот на Наградната игра кон добитниците.

15. ПРЕНОС И ЗАМЕНА НА НАГРАДАТА

Наградата не може да се пренесува ниту се препишува на трето лице пред претходно доделување на истата. Наградата не може да биде заменета.

16. КОРИСТЕЊЕ НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ

ПРИРЕДУВАЧОТ има право личните податоци на добитникот да ги користи во своите идни маркетинг активности по претходно добиена писмена согласност од страна на добитникот за користење на неговите лични податоци.

Доколку добитникот не сака неговите лични податоци да бидат искористени за горенаведените активности, може да прати допис до ПРИРЕДУВАЧОТ, врз основа на кој неговите/нејзините лични податоци ќе се исклучат од понатамошно користење во такви цели.

17. ОТКАЖУВАЊЕ НА НАГРАДНАТА ИГРА

ПРИРЕДУВАЧОТ има право да ја откаже Наградната игра во било која фаза, по добивање на одобрение од Министерство за финансии со известување до јавноста преку дневниот печат, доколку настапи штетна последица предизвикана со кривично дело или поради делување на виша сила.

18. ОТСТРАНУВАЊЕ НА СПОРОВИТЕ ЗА НАГРАДНАТА ИГРА КОИШТО БИ МОЖЕЛЕ ДА НАСТАНАТ

Евентуално настанатите спорови помеѓу ПРИРЕДУВАЧОТ и учесниците во Наградната игра ќе ги решава надлежниот суд во Скопје.

19. ЗАПОЗНАВАЊЕ НА УЧЕСНИЦИТЕ СО ПРАВИЛАТА НА НАГРАДНАТА ИГРА

Правилата на Наградната игра во целост ќе бидат објавени на веб страната на ПРИРЕДУВАЧОТ www.ohridskabanka.mk, по добивањето на согласност од Министерството за финансии на Република Македонија, а пред почетокот на Наградната игра. Корисниците односно учесниците во наградната игра ќе можат за

сите дополнителни информации да се јават на Контакт центарот на ПРИРЕДУВАЧОТ на наградната игра на телефонскиот број 15050 секој работен ден од понеделник до петок од 8 до 18ч.

20. ПРАВО НА ПРИГОВОР

Незадоволниот учесник во Наградната игра има право во рок од 3 дена од денот на објавување на добитниците на наградите да поднесе приговор во писмена форма до ПРИРЕДУВАЧОТ на Наградната игра, до Дирекција за Корисничко искуство, Маркетинг и Комуникации при Охридска банка АД Скопје, која е должна во рок од пет дена од приемот на истиот писмено да одговори.

21. ЗАБРАНА ЗА УЧЕСТВО ВО НАГРАДНАТА ИГРА

Право на учество во Наградната игра немаат лицата вработени и/или по друг основ ангажирани во Охридска банка АД Скопје, како и нивните потесни семејства, и тоа: родител, дете, брат, сестра и брачен/вонбрачен другар. Доколку извлечениот добитник е дел од оваа група на лица нема да има право на наградата и ќе биде заменет со првиот нареден од 20-те резервни добитници кој ќе ги исполнува во целост правилата на Наградната игра. Добитникот пред да ја подигне наградата ќе потпише Изјава дека во своето најблиско семејство нема вработени од Охридска банка АД Скопје.

22. НАЧИНИ НА ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА НАГРАДНАТА ИГРА

За известување за Наградната игра ќе бидат користени некои од следните средства:

1. Рекламни пораки на веб страната на Охридска банка АД Скопје (www.ohridskabanka.mk)
2. Постери и флаери поставени во експозитурите на Охридска банка АД Скопје
3. Билборди
4. Рекламни пораки на радио
5. Веб банери на интернет портали
6. Банери на апликациите за мобилно и електронско банкарство
7. Рекламни пораки на социјални мрежи
8. ПР соопштенија
9. ТВ поп ап банер
10. СМС пораки до клиенти на Охридска банка АД Скопје
11. Рекламни пораки на писмени известувања до клиенти на Охридска банка АД Скопје

23. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Со исполнување на Правилата за учество во Наградната игра корисниците ги прифаќаат одредбите од овие правила. Овие правила ќе се применуваат по добивање на согласност од Министерството за финансии на Република Македонија и по нивното јавно објавување, а ќе важат до завршувањето на Наградната игра, односно до завршувањето на рокот за подигнувањето на наградата.

ОХРИДСКА БАНКА АД СКОПЈЕ
Претседател на Управен Одбор
Бранка Павловиќ

Скопје, 29.11.2017 г.